



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МЕЃУНАРОДЕН УНИВЕРЗИТЕТ ВО СТРУГА

К О Н К У Р С

За запишување студенти на прв и втор циклус на студии на студиските програми на Меѓународниот универзитет во Струга во академската 2018/2019 година

СТРУГА
МАРТ, 2018

Врз основа на член 57 од Законот за високото образование (Сл.весник на Република Македонија бр.35/08, 26/2009, 99/2009, 115/10, 17/11, 51/11,123/12,15/13, 24/13, 41/14, 116/14, 130/14, 10/15, 20/15, 98/15, 145/15, 154/15, 30/16 и 127/16) и член 140 од Статутот на Меѓународниот универзитет во Струга, Ректорската управа на Меѓународниот универзитет во Струга на седницата одржана на **23.02.2018** донесе одлука за објавување на конкурс за запишување на студенти на прв и втор циклус на студии. Врз основа на Законот за високото образование, Статутот на Универзитетот и во согласност со одлуката од седницата на Ректорската управа на Универзитетот за определување на бројот на студентите за запишување на прв и втор циклус на студии во академската 2018/2019 година се предлага следниот број на студенти:

I. ПРВ ЦИКЛУС НА СТУДИИ

1. Број на студенти за академската 2018/2019 година

Редовни студии на Македонска диплома	Јазик на студии				Место на студии	Цена на студии по семестар		Редовни студии на двојна (Американска) диплома
	АЛБ	МАК	АНГ	ТУР		Full-time	Part-time	
ФАКУЛТЕТ ЗА ПРАВНИ НАУКИ								
Правосудни студии	450				СУ; ГВ	1900	2400	15
Криминалистика и детективи	450				СУ; ГВ	1900	2400	
Јавна администрација	90				СУ; ГВ	1900	2400	
ВКУПНО	1005							
ФАКУЛТЕТ ЗА ЕКОНОМСКИ НАУКИ								
Економија и бизнис	150				СУ; ГВ	1900	2400	
Маркетинг и финансиски менаџмент	300				СУ; ГВ	1900	2400	15
ВКУПНО	465							
ФАКУЛТЕТ ЗА ПОЛИТИЧКИ НАУКИ								
Дипломатија и меѓународни односи	200				СУ; ГВ	1900	2400	15
ВКУПНО	215							
ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАТИЧКА ТЕХНОЛОГИЈА								
Компјутерски науки	90				СУ; ГВ	1900	2400	15
Архитектура и дизајн**	215				СУ	1900	2400	
ВКУПНО	320							

**Студиската програма по Архитектура и дизајн е во тек на добивање Решение за почеток со работа преку Државен Управен Инспекторат

*Согласно член 9 од Законот за изменување и дополнување на Законот за Високо Образование (Сл.Весник на РМ. бр. 17/11), наставата за најмалку 2 студиски програми за прв циклус на академски и стручни студии задолжително се изведува и полага на англиски јазик. Според тоа, на студиските програми по Јавна Администрација на Факултетот за Правни науки и Финансиски

менаџмент на Факултетот за Економски науки, по 20 студенти ќе можат да следат и полагаат настава на англиски јазик.

I. Услови и критериуми за запишување

Право на запишување на додипломски студии имаат кандидати со завршено четиригодишно средно образование или образование соодветно на тоа, како и кандидати кои своето средно образование го завршиле надвор од Р. Македонија. Странски државјани се запишуваат на студиите под истите услови како и државјаните на Р. Македонија.

По исклучок, особено талентирано лице може да запише студии на факултетите од областа на уметностите иако нема завршено четиригодишно средно образование, под услов тоа да го стекне до крајот на втората година на студиите, под услови утврдени со статутот на факултетот.

Доколку во првиот уписан рок не се пополни бројот на студенти предвиден со овој конкурс, тогаш право за запишување во вториот и третиот уписан рок (освен оние што ја положиле државната матура) имаат и кандидатите од средните училишта кои ја положиле училишната матура и кандидатите од средните професионални училишта кои го положиле завршниот испит.

Кандидатите кои имаат завршено четиригодишно средно образование или образование адекватно на тоа пред 2008 година, имаат право да се запишат само врз основа на успехот од средно училиште.

Кандидатите кои имаат завршено четиригодишно средно образование или образование адекватно на тоа надвор од Р. Македонија имаат право да се запишат само врз основа на успехот од средно училиште.

Кандидатите се запишуваат како редовни или како вонредни студенти со финансирање на студиите.

II. Познавање на јазици

Кандидатите ќе бидат тестирани за нивните знаења за степенот на познавање на англискиот јазик. Ова тестирање нема елиминаторен карактер, но е потребно само за одредување на степенот на познавање на англискиот јазик.

III. Рокови за пријавување

РЕАЛИЗАЦИЈА НА КОНКУРСОТ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ - 2018/19 Г. -	I УПИСАН РОК		II УПИСАН РОК		III УПИСАН РОК
	ВИД НА СТУДИСКИ ПРОГРАМИ				
	со проверка на знаења и умења	без проверка на знаења и умења	со проверка на знаења и умења	без проверка на знаења и умења	без проверка на знаења и умења
Пријавување на кандидатите	20.08 -31.08	20.08 -31.08	17.09 – 28.09	17.09 – 28.09	22.10 – 31.10
Објавување прелиминарна листа	7 септември	7 септември	1 октомври	1 октомври	01.11.18
Објавување листа за прием на кандидатите	10 септември	10 септември	02.10.18	02.10.18	02.11.18
Запишување на кандидатите	11 и 12 септември	11 и 12 септември	3 и 4 октомври	3 и 4 октомври	5 и 6 ноември

IV. Документи за пријавување и запишување

При пријавувањето за запишување на факултетите кандидатите за додипломски студии ги поднесуваат следниве документи:

1. пријава за запишување (апликација)
2. оригинални свидетелства од сите класови (или нотарски заверени копии)
3. свидетелство за завршено средно образование (или нотарски заверена копија)
4. доказ за државјанство на РМ (уверение или решение)
5. две слики (големина за пасош)
6. *за студентите кои доаѓаат надвор од РМ, копија од пасош

V. Финансирање на студиите

Школарината за една студиска година за студентите на додипломски и последипломски студии изнесува од 500 - 2400 евра.

*Студентите кои се запишуваат согласно овој конкурс, автоматски ги прифаќаат сите академски и финансиски услови наведени во истиот.

На Меѓународниот Универзитет во Струга во академската 2018/2019 година може да се изврши трансфер и упис на студенти на сите факултети:

- **ФАКУЛТЕТ ЗА ПРАВНИ НАУКИ**, на насоките:
 - Правосудни студии - 100 студенти
 - Криминалистика и детективи - 70 студенти

- **ФАКУЛТЕТ ЗА ЕКОНОМСКИ НАУКИ** на насоките:
 - Економија и бизнис - 20 студенти
 - Маркетинг и финансиски менаџмент - 60 студенти

- **ФАКУЛТЕТ ЗА ПОЛИТИЧКИ НАУКИ** на насоката:
 - Дипломатија и меѓународни односи - 20 студенти

- **ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАТИЧКА ТЕХНОЛОГИЈА** на насоките:
 - Компјутерски науки - 10 студенти
 - Бизнис информатика - 10 студенти

1.Пропишани услови за трансфер на студентите на МУС:

А. Интерен трансфер – Студенти со статус на студент на МУС:

1. За интерен трансфер на постоечките академски единици на МУС, имаат право сите студенти кои имаат статус на студенти на МУС.

Б. Екстерен трансфер – За кандидати кои не се студенти на МУС:

1. Трансфер од други високообразовни институции во Р. Македонија и странство, на една од постоечките академски единици на МУС, имаат право сите студенти што запишале (најмалку една академска година) или дипломирале на Универзитетот од кој доаѓаат.

2. Студентот може да изврши трансфер на еден од постоечките факултети или центри, во иста или слична студиска програма или насока со факултетите и студиските програми на МУС.

3. Студентите кои ќе се запишат со трансфер на студии треба да достават доказ за положени испити од претходната високообразовна установа.

2.На МУС можат да се запишат и кандидати кои имаат завршено Виша школа или слично.

1. Нивниот трансфер се врши врз основа на истоветноста или сличноста на дадените испити и студиски програми од претходното образование.

Кандидатите кои ќе извршат трансфер на МУС, се запишуваат како студенти со статус на студирање – самофинансирање.

3.Роковите за аплицирање за трансфер и упис на студентите се следни:

РЕАЛИЗАЦИЈА НА КОНКУРСОТ ЗА ТРАНСФЕР НА СТУДЕНТИ - 2018/19 Г. -	I УПИСЕН РОК		II УПИСЕН РОК		III УПИСЕН РОК	
	04.06. – 29.06.2018	20.08 – 03.09.2018	04.09.2018	05.02.2019	06.02. и 07.02.2019	
Пријавување на кандидатите	04.06. – 29.06.2018	20.08 – 03.09.2018				
Објавување листа за прием на кандидатите	02.07.2018	04.09.2018		05.02.2019		
Запишување на кандидатите	03.07 и 04.07.2018	05 и 06.09.2018			06.02. и 07.02.2019	

4.Потребна документација за Апликација и упис:

- Апликација (која може да се обезбеди во одделот за Студентски прашања на МУС или на официјалната веб страна на МУС www.eust.edu.mk)
- Извод од оценките или индексот од Матичниот Универзитет;
- CV (кратка биографија) во форма на есеј;
- Оригинални свидетелства и диплома (или копии заверени на нотар) за завршено претходно образование

- Извод на родените и Уверение за државјанство
- Две фотографии (4x5)

На втор циклус на студии во академската 2018/2019 година студентите можат да се запишат на следните студии:

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ СТУДИИ

Во четврта година на специјалистички студии во академската 2018/2019 година можат да се запишат студенти на следните факултети и насоки:

- ФАКУЛТЕТ ЗА ПРАВНИ НАУКИ, на насоките:
 - Правосудни студии - 20 студенти
 - Криминалистика и детективи - 20 студенти
- ФАКУЛТЕТ ЗА ЕКОНОМСКИ НАУКИ на насоките:
 - Економија и бизнис - 15 студенти
 - Маркетинг и финансиски менаџмент - 15 студенти
- ФАКУЛТЕТ ЗА ПОЛИТИЧКИ НАУКИ на насоката:
 - Дипломатија и меѓународни односи - 10 студенти
- ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАТИЧКА ТЕХНОЛОГИЈА на насоката:
 - Бизнис Информатика - 10 студенти

Специјалистичките студии траат една студиска година (два семестри). По завршувањето на предвидените испити и студентите се стекнуваат со звање специјалист во соодветната област. На специјалистички студии може да се запише лице кое завршило соодветни студиски програми од прв циклус (додипломски студии) со стекнати 180 ЕКТС кредити. На специјалистички студии може да се запише и лице кое завршило соодветно високо образование од прв циклус, со стекнати 180 ЕКТС кредити, надвор од Р. Македонија. Странски државјани се запишуваат под истите услови како и државјаните на Р. Македонија.

ПОСЛЕДИПЛОМСКИ СТУДИИ

На последипломски студии во академската 2018/2019 година можат да се запишат студенти на следните факултети и насоки:

- ФАКУЛТЕТ ЗА ПРАВНИ НАУКИ, на насоките:
 - Правосудни студии - 150 студенти
 - Криминалистика и детективи - 40 студенти
- ФАКУЛТЕТ ЗА ЕКОНОМСКИ НАУКИ на насоките:
 - Економија и бизнис - 20 студенти
 - Маркетинг и финансиски менаџмент - 80 студенти
- ФАКУЛТЕТ ЗА ПОЛИТИЧКИ НАУКИ на насоката:
 - Дипломатија и меѓународни односи - 80 студенти
- ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАТИЧКА ТЕХНОЛОГИЈА на насоката:
 - Бизнис информатика - 40 студенти
- Институт за Европјанистика и Меѓународна политика - 30 студенти
- Институт за Економски развој и Еколошки менаџмент - 30 студенти

Последипломските студии траат две студиски години (4семестри). По одбраната на магистерскиот труд, студентите се стекнуваат со звање магистер во соодветната област. На магистерски студии може да се запише лице кое завршило соодветни или сродни студиски студиски програми со стекнати 180 ЕКТС кредити. На студии може да се запише и лице кое има стекнато VIB степен со завршени додипломски студии пред воведување на ЕКТС системот на студирање. На магистерски студии може да се запишат и лица кои завршиле образование со

стекнати 180 ЕКТС кредити надвор од Р. Македонија. Странски државјани се запишуваат на студиите под истите услови како и државјаните на Р. Македонија.

При **пријавувањето** за запишување на факултетите кандидатите за последипломски студии ги поднесуваат следниве документи:

1. пријава за запишување (апликација)
2. оригинално уверение за завршени додипломски студии
3. CV и потврда за практична настава
4. доказ за државјанство на Република Македонија (уверение или решение)
5. две слики (големина за пасош)

* * *

Кандидатите кои конкурираат за запишување како вонредни студенти ги поднесуваат, освен горенаведените, и документите наведени во глава III, точка 3

* Согласно член 9 од Законот за изменување и дополнување на Законот за Високо Образование (Сл. Весник на РМ. бр. 17/11), наставата за најмалку 4 студиски програми за втор циклус на академски и стручни студии задолжително се изведува и полага на англиски јазик. Според тоа, на студиските програми по Јавна Администрација и Правосудни студии на Факултетот за Правни науки и Маркетинг менаџмент и Финансиски менаџмент на Факултетот за Економски науки, по 10 студенти (на секоја студиска програма) ќе можат да следат и полагаат настава на англиски јазик.

* * *

Конкурост ќе биде објавен на интернет-страницата:
<http://www.eust.edu.mk>

Листа 1 - Листа на интерни предмети кои се потребни за пријем на факултет

Факултет	Интерни предмети
Факултет за Информатичка технологија	а). Гимназиско или друго општо образование: ❖ Информатика (или предметот математика односно странски јазик, во зависност од тоа кој предмет е избран од екстерните предмети) ❖ Вториот интерен предмет матурантот го избира од листата на општо образовни предмети во зависност од профилот на подготовка со која се стекнал во текот на своето образование. б). Средно стручно образование: ❖ Информатика (или предметот математика односно странски јазик, во зависност од тоа кој предмет е избран од екстерните предмети) ❖ Вториот интерен предмет матурантот го избира од листата на стручни предмети во зависност од профилот на подготовка со која се стекнал во текот на своето стручно образование.
Факултет за Економски науки	
Факултет за Правни науки	
Факултет за Политички науки	